

**ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје**

Консолидирани финансиски извештаи за
годината завршена на 31 Декември 2021 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, јуни 2022 година

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор до
акционерите на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД Скопје

Одговорност на раководството 6

Консолидирани Финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за финансиската состојба 7

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка 8

Консолидиран Извештај за промените во главнината 9

Консолидиран Извештај за паричните текови 10

Белешки кон Финансиските извештаи 11-24

Прилози

Законска обврска за составување на консолидираната годишна сметка и
консолидиран годишен извештај за работењето на Друштвото согласно
Законот за трговските друштва

Консолидирана годишна сметка

Консолидиран годишен извештај за работењето на Друштвото

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ
И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените Консолидирани финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2021 година, како и соодветниот Консолидиран извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

***Одговорност на раководството за
Консолидираните финансиски извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие Консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие Консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали Консолидираните финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во Консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на Консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје
(продолжение)**

Основа за мислење со резерва

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Како што е прикажано во Белешката 4 кон финансиските извештаи, Друштвото ЗИМ АД Скопје има во евиденција градежни објекти со нето сметководствена вредност од 7.213 илјади денари. Лабораторијата во Охрид со нето сметководствена вредност од 822 илјади денари според имотен лист број 101873 КО Охрид е во сопственост на Друштвото. Останатите градежни објекти кои се наведени во белешката 10 со нето сметководствена вредност од 6.391 илјади денари се дадени на користење, а се во сопственост на Република Северна Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, со што нивното евидентирање како нетековни средства не е во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема. Друштвото треба да направи отпис на недвижностите како и на капиталот на Друштвото за 6.391 илјади денари, бидејќи идни договорни ангажмани поврзани со дефинирање на сопственоста на недвижностите не се утврдени со датумот на овие финансиски извештаи.
- Како што е прикажано во Белешка 5 кон финансиските извештаи со состојба на 31 Декември 2021 година, салдото на побарувањата од купувачите во земјата изнесува 41.986 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури и алтернативни постапки, утврдивме дека дел од овие побарувања во износ од 33.126 илјади денари се застарени и постои значаен ризик за нивна наплата, а Друштвото ЗИМ АД Скопје нема извршено соодветно вредносно усогласување на овие побарувања. Следствено Друштвото ЗИМ АД СКОПЈЕ ги има потценето трошоците и преценето добивката соодветно.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, Консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2021, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

ул. Орце Николов бр. 190, 1000 Скопје тел. 02/3088-900 e-маил: info@rafajlovski.com.mk

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје
(продолжение)**


Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на Консолидираниот годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во Консолидираната годишна сметка и ревидираните Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува 31 Декември 2021 година, во согласност со МРС 720 кој е прифатен и објавен во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.


Според нашето мислење историските финансиски податоци изнесени во Консолидираниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во Консолидираната годишната сметка и ревидираните Консолидирани финансиски извештаи.

Скопје, 08 јуни 2022 година

Овластен ревизор
Јасмина Рафајловски



Директор
Јасмина Рафајловска




ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Консолидирани финансиски извештаи на ЗИМ АД СКОПЈЕ, на страниците 7 до 10 и Белешките кон истите на страниците 11 до 25 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и во согласност со законските прописи. Консолидираните финансиски извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на нај-добрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на Извештајот.

Независниот ревизор, Рафајловски Ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Консолидирани Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 3 и 4.


Борис Таневски

Претседател на Управен одбор на ЗИМ АД
Скопје



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2021
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2021
А СРЕДСТВА		
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Материјални средства	4	11.995
Нематеријални средства во подготовка	4	4.592
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>16.587</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Побарувања од купувачи	5	41.986
Други краткорочни побарувања	6	18.853
Парични средства	7	3.611
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>64.450</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u><u>81.037</u></u>
Б ГЛАВНИНА		
Запишан капитал	8	42.841
Законски и други резерви		21.529
Акумулирана добивка/загуба		(1.502)
<i>Вкупно главнина</i>		<u>62.868</u>
В ОБВРСКИ		
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ		
Долгорочни обврски	10	4.623
<i>Вкупно нетековни обврски</i>		<u>4.623</u>
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	11	1.526
Други краткорочни обврски	12	8.315
ПВР		3.705
<i>Вкупни тековни обврски</i>		<u>13.546</u>
<i>Вкупно обврски</i>		<u>18.169</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u><u>81.037</u></u>
<i>Вонбилансни средства</i>	19	172.969
<i>Вонбилансни обврски</i>	19	172.969

*Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел овие
Финансиски извештаи*

*Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Раководството на
Друштвото на ден 30 Март 2022 година*

Претседател на Управен одбор на ЗИМ
СКОПЈЕ АД Скопје

Борис Таневски



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2021
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2021
Приходи од извршени услуги	13	39.581
Останати оперативни приходи	14	280
Трошоци за сировини и материјали	15	(2.482)
Трошоци за вработените	16	(22.490)
Амортизација	4	(584)
Останати оперативни расходи	17	(19.143)
Нето приходи (расходи) од финансирање	18	(265)
<i>Добивка/загуба пред оданочување</i>		<i>(5.103)</i>
Данок на добивка		(85)
<i>Добивка/загуба за годината од континуирано работење</i>		<i>(5.188)</i>
<i>Загуба за годината од прекинатото работење</i>		<i>-</i>
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(5.188)
<i>Останата сеопфатна добивка</i>		<i>-</i>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(5.188)
ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА	9	(148,2)

*Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие
Финансиски извештаи*

*Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Раководството на
Друштвото на ден 30 Март 2022 година*

Претседател на Управен одбор на ЗИМ
СКОПЈЕ АД Скопје

Борис Таневски



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2021
(во 000 Денари)

2021	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2021	42.841	21.520	3.695	68.056
Пренос на добивка во законски резерви	-	9	(9)	-
Вкупна сеопфатна добивка за 2021 година	-	-	(5.188)	(5.188)
Состојба на 31 Декември 2021	42.841	21.529	(1.502)	62.868

Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие Финансиски извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2021
(во 000 Денари)

31 Декември 2021

Паричен тек од оперативни активности

Готовина добиена од купувачи и од други оперативни активности	75.895
Готовина платена на добавувачи и други оперативни активности	(74.701)
<i>Нето готовина од оперативни активности</i>	1.194

Паричен тек од инвестициони активности

Продажба/набавка на основни средства	(2.757)
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	(2.757)

Паричен тек од финансиски активности

Примени кредити	17.483
Исплатени кредити	(16.612)
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	871

Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(692)
--	--------------

Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	4.303
---	--------------

Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	3.611
--	--------------

Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие Финансиски извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: Друштвото) е заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот ЕМБС 4067258.

Друштвото е основано на 26.01.1956 година со упис во трговскиот регистар.

Седиштето на Друштвото е на улица Живко Чинго бр.16 Скопје.

Приоритетна дејност на Друштвото е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2021 година е: 100,00% обични акции во сопственост на физички и правни лица.

Друштвото во својот состав има регистрирано четири подружници:

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје - Подружница Тетово

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Битола

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Штип

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Охрид

Просечниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2021 година изнесува 31 вработени (2020: 30 вработени).

На 19.06.2020 година Друштвото има основано Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје, чија основна дејност е 72.19 Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Во овие Консолидирани финансиски извештаи се вклучени податоците на двата субјекти и тоа:

- ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: ЗИМ АД Скопје) со единствен матичен број 4067258. Основната дејност на Заводот е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.
- Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје (натаму: ИЗИКП Скопје) со единствен матичен број 7440340. Основна дејност на институтот е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Друштвото работи во отежнати економски услови предизвикани од пандемијата на Корона-вирусот COVID-19. Вирусот е потврден од Светската здравствена организација на почетокот на 2020 година и е прогласен како глобална пандемија која предизвикува нарушување на нормалното функционирање на глобалната економија, како и економијата во Република Северна Македонија. Друштвото континуирано ги следи и почитува мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита и превенција на COVID-19 и презема низа организациони и технички мерки како што се: посебен протокол за работа со клиенти, обезбедување на физичка дистанца помеѓу вработените и обезбедување заштитна опрема и дезинфекциони средства и други слични мерки.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 120/1818 и Службен весник на РСМ број 215/21) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09...107/11). Според овој Правилник се пропишува водење на сметководството во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 Јануари 2009 година.

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Во Консолидираните финансиски извештаи извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Веројатноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Овие Консолдирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годината што завршуваат на 31 Декември 2021. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во Консолдираните финансиски извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон Консолдираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (00 МКД), освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Поради влијанието на инфлацијата во Консолидираните финансиски извештаи, раководството е со убедување дека Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките во Консолидираните финансиски извештаи се следниве:

Валута	31 Декември 2021	
1 ЕУР	61,6270	Денари
1 УСД	54,3736	Денари

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при подготовка на Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2021. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

3.1 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Консолидираниот извештај за финансиската состојба, само до колку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив кон Друштвото и трошоците на средството можат веродостојно да се мерат.

Депрецијацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на време-траењето на употребата.

3.2 Недвижности, постројки и опрема

3.2.1. Почетно Вреднување

Недвижностите, постројките и опремата почетно се вреднуваат по набавна вредност. Набавната вредност ја опфаќа фактурната вредност на набавените средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба, намалена за одобрените попусти.

3.2.2. По почетно вреднување

По почетното вреднување недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби заради обезвреднување.

3.2.3. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, во моментот на настанување.

3.2.3. Депрецијација

Депрецијацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на депрецијација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. Депрецијација не се пресметува на земјиште и инвестиции во тек. Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	40 години	2,5%
Опрема и мебел	од 5 до 10 години	10% - 20%
Канцелариска опрема	4 години	25%
Моторни возила	4 години	25%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.3 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите се состои од набавна цена и увозна царина, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката, намалени за одобрените работи и попусти.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек на работење намалена за трошоците за продажба.

Вредносните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи се прават во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на залихите да се сведе на нивната нето реализациона вредност.

3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, во благајна, и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.6 Користи за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата во согласност со законската регулатива. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината.

Трошокот за овие плаќања се признава во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплата на отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентираат според набавна вредност.

3.9 Обврски за даноци

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на.

3.9 Приходи од извршени услуги

Приходите од извршените услуги се признаваат во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од извршени услуги ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.10 Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства, недвижностите, постројките и опремата се состојат од следното (во 000 денари):

2021	Градежни објекти	Опрема и други средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2021	15.808	36.132	3.065	55.005
Нови набавки во годината	-	1.230	1.527	2.757
Намалувања	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2021	15.808	37.362	4.592	57.762
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2021	8.183	32.408	-	40.591
Депрецијација за 2021	412	172	-	584
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2021	8.595	32.580	-	41.175
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021	7.213	4.782	4.592	16.587
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	7.625	3.574	3.065	14.264

Градежните објекти се на друштвото ЗИМ АД и се однесуваат на:

- Лабораторија во Охрид од 84м2 според имотен лист бр.101873 КО Охрид во сопственост на друштвото.
- Градежни објекти кои се дадени на трајно користење од страна на Република Северна Македонија - Универзитет "Свети Кирил и Методиј" Скопје и тоа:
 - Зграда 1 во подрум 797 м2
 - Зграда 1 во приземје 50 м2
 - Зграда 3 (лимена барака) 466 м2
 - Зграда 4 (гаражи) цела 36 м2
 - Зграда 5 (гаражи) цела 121 м2
 - Контејнер (монтажен) 12 м2

5. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Побарувања од купувачи во земјата	41.986
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<u>41.986</u>

6. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Побарувања за дадена позајмица	304
Депозити во Шпаркасе банка Скопје	15.561
Депозити во Стопанска банка Битола	716
Депозити во Халкбанк	6
Побарувања за дадени аванси	1.918
Останати краткорочни побарувања	348
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<u>18.853</u>

Побарувањата за дадени депозити во Шпаркасе Банка, Стопанска Банка АД Битола и Халкбанка се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје.

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Парични средства на денарски сметки	3.211
Парични средства на денарски благајни	-
Парични средства на девизни сметки	400
<i>Вкупно парични средства</i>	<u>3.611</u>

8. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ**8.1 Акции по родови и сопственост**

Акциите по родови и сопственост се следниве:

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2021	01.01.21	%	зголем.	намал.	31.12.21
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	-	24.671	70,49%
	Правни лица	10.329	29,51%	-	-	10.329	29,51%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно		35.000	100%	-	-	35.000	100%

Друштвото во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 700.000 Евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Номиналната вредност на една акција изнесува 20 Евра.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на акционери за еквивалент од 1 акција.

8.2 Задолжителна општа резерва

Друштвото издвојува задолжителна општа резерва која се формира по пат на зафаќање од добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на надлежниот орган на Друштвото, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото.

Усогласувањето и движењето во главнината и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината завршена на 31 Декември 2021 на страна 7.

9. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработката/загубата по акција е следнава (во 000 денари):

Добивка/загуба расположива за имателите на обични акции и дивиденда на приоритетни акции (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Добивка/загуба за годината	(5.188)
Дивиденда на приоритетни акции	-

Просечен број на обични акции

(во број на акции во 000):

	31 Декември 2021
Издадени обични акции на 1 Јануари	35
Ефект од откупени сопствени акции	-
Просечен број на обични акции на 31 Декември	35
Заработка/загуба по акција = (добивка/загуба - дивиденда на приоритетни акции)/ просечен број на обични акции)	(148,2)

10. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Долгорочни кредити од Шпаркасе Банка	1.000
Долгорочни кредити од Стопанска Банка Битола	3.623
<i>Вкупно долгорочни обврски</i>	<i>4.623</i>

Долгорочните кредити спрема Стопанска Банка АД Битола се однесуваат на друштвото ЗИМ АД Скопје и се врз основа на:

- Договор за користење на краткорочен денарски кредит со еднократно доспевање бр.08-24127/2 во износ од 1.300.000. Кредитот е одобрен со прилагодлива каматна стапка од 1,5 процентен поен. Кон овој договор е склучен Анекс 1 бр.08-10682/2 и Анекс 2 бр.08-21529/2. Рокот на враќање на кредитот е до 15.01.2020 година. Со Анекс 3 бр.08-52/2 од 11.01.2021 година се

менува рокот на враќање на кредитот како и каматната стапка. Рок на враќање на кредитот е 01.01.2024 година со каматна стапка како збир од референтната каматна стапка за пресметување на затезната камата објавена од НБРСМ зголемена за 5,5% проценти годишно.

- Договор за краткорочно користење на парични средства бр.08-3315/2 во износ од 3.000.000 денари. Кредитот е одобрен со променлива каматна стапка пресметана како збир од референтната каматна стапка за пресметување на казнена камата, која во моментот на одобрување на средствата изнесува 2,25 на годишно ниво, зголемена за 6,75% процентни поени односно во моментот на одобрување на кредитот каматна стапка од 9%. Рокот на враќање на кредитот е 21.02.2021 година. Со Анекс 1 бр. 02-2634/1/I-14 склучен на ден 12.02.2021 и Анекс 2 бр. и Анекс бр. . 02-2814/1/II-21 склучен на ден 18.02.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 17.02.2023 година. Како обезбедување на кредитот ќе служи: Меница во форма на нотарски акт, издаедна и акцептирана од друштвото и авалирана од сопственикот на друштвото.

Долгорочните кредити спрема Шпаркасе банка АД Скопје се однесуваат на друштвото ЗИМ АД Скопје и се врз основа на:

- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.59993/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,25% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.01.2021 година. Со Анекс 1 бр.45076/1 се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.01.2022 година. Со Анекс 2 склучен на ден 21.12.2021 се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.01.2023 година.

11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.526
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<u>1.526</u>

12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Обврски за даноци	986
Краткорочни кредити Шпаркасе Банка АД Скопје	4.995
Други обврски	2.334
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>8.315</u>

Краткорочни кредити спрема Шпаркасе банка АД Скопје се однесуваат на друштвото ЗИМ АД и се врз основа на:

- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.54966/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,15% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.12.2020 година. Со Анекс 1 бр.45075/1 и Анекс бр.2 од 03.12.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.12.2021 година односно до 05.12.2022 година.
- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.40466/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,50% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.09.2020 година. Со Анекс 1 бр.34311/1 и Анекс 2 бр. 43319/1 од 20.09.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.09.2021 година односно до 05.09.2022 година.
- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.49045/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,50% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.10.2020 година. Со Анекс 1 бр.34313/1 и Анекс 2 бр.43353/1 од 20.09.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.10.2021 година односно до 05.09.2022 година.
- Договор за краткорочен кредит бр.70397/3 во износ од 2.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 2% годишно. Рок на враќање на кредитот е 20.12.2022 година.

13. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ

Приходите од извршени услуги се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Приходи од услуги и стоки во земјата	39.581
<i>Вкупно приходи од извршени услуги</i>	<u>39.581</u>

14. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Останати приходи	280
<i>Вкупно останати приходи</i>	<u>280</u>

15. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Потрошени сировини и материјали	410
Потрошени канцелариски материјали	71
Потрошена енергија	917
Потрошени гориво	1.034
Отпис на ситен инвентар	50
<i>Вкупно трошоци за сировини и материјали</i>	<i>2.482</i>

16. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
Нето плати	14.247
Даноци и придонеси за плати	7.116
Останати трошоци за вработени	1.127
<i>Вкупно трошоци за вработените</i>	<i>22.490</i>

Останатите трошоци на вработените во износ 1.127 денари во најголем дел се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје и се состојат од трошоци за регрес, трошоци за колективно осигурување на вработените, дневници за службени патувања и друго.

17. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Останатите оперативни расходи се состојат од следното (во 000 денари):

	31 Декември 2021
ПТТ услуги	466
Услуги за тековно одржување	180
Трошоци за репрезентација	571
Банкарски услуги	686
Премии за осигурување	178
Авторски хонорари	3.195
Надомест за управен и надзорен одбор	3.931
Адвокатски и нотарски услуги	472
Други трошоци	9.464
<i>Вкупно останати расходи</i>	<u>19.143</u>

Другите расходи во износ од 9.464 денари во најголем дел се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје и се состојат од услуги за печатење во износ од 905 илјади денари, наемнини во износ од 310 илјади денари, останати услуги во износ од 5.545 илјади денари и друго.

18. НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите/расходите од финансирање се состојат од следното (во 00 денари):

	31 Декември 2021
Приходи од камати и курсни разлики	202
Расходи од камати и курсни разлики	(467)
<i>Вкупно нето приходи/расходи од финансирање</i>	<u>(265)</u>

19. ВОНБИЛАНСНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Вонбилансните средства и обврски во износ од 172.969 илјади денари се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје и произлегуваат од Договорот за деловна соработка број 03-1267 од 13.12.2006 година склучен со Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” во Скопје заради остварување на научно-истражувачки и други дејности во функција на основната едукативна дејност на Универзитетот.

Согласно овој договор Друштвото го користи лозјето и Вратничкото езеро во КО Вратница, административната зграда на улица Борис Кидрич во Тетово и опремата заради едукативни, научно-истражувачки и други цели во корист на Универзитетот. Овој договор се склучува за временски период од 20 години почнувајќи од 01.01.2007 година.

21. ДАНОЧЕН РИЗИК

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки, и како последица на тоа, би можело некои трансакции да бидат оспорени од страна на даночните органи и Друштвото би можело да се соочи со дополнителни обврски за даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

22. РИЗИК НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Дејноста во која работи Друштвото не е директно засегната од импликациите предизвикани од Коронавирусот Covid-19 и поради тоа нема директни ризици кои влијаат на неговото работење.

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Друштвото ЗИМ АД Скопје води судски постапки во кои се јавува како тужител од кои најзначајни се, Музеј Струмица во износ од 2.803 илјади денари, Макауs во износ од 1.091 илјади денари, УКИМ во износ од 2.000 илјади денари за утврдување право на сопственост и други.

Против друштвото ЗИМ АД Скопје се водат судски постапки пред основен граѓански суд од страна на УКИМ за утврдување на сопственичка тужба за поврат на ствар во износ од 1.500 илјади денари и од страна на Музеј Струмица за утврдување на непостоење на долг и стекнување без основ во износ од 1.325 илјади денари.

Против друштвото ЗИМ АД Скопје се води уште една судска постапка во која тужител е физичко лице за исполнување на договор во износ од 40 илјади денари.

Раководството на Друштвото нема направено проценка на идните можни потенцијални загуби во врска со ваквите судски спорови со оглед на неизвесноста на овие судски спорови.

ИЗИКП не води судски постапки во кои се јавува како тужител или тужена страна.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Неизвесноста и ризиците што ги носи здравствената криза врз економијата и натаму се присутни и во вакви услови, засега, вниманието на раководството на Друштвото е насочено кон намалување на можните негативни ефекти.

Друштвото и понатаму внимателно ќе ги анализира тековните макроекономски параметри, ќе ги следи мерките, активностите и предвидувањата на економските авторитети и носителите на економските политики, ќе ги усогласува интерните индикатори и ќе го прилагодува своето работење на пазарните услови, со фокус кон одржување на ликвидноста и долгорочната стабилност.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за одржување и подобрување на квалитетот на своите услуги и производи.

По 31 Декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема други настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Период

Контролор

1 2 3

0 4 0 6 7 2 5 8
4 5 6 7 8 9 10 11

Вид работа

Идентификационен број (ЕМБС)

5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 5 5 9 4
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

Назив на друштвото

ЗИМ " СКОПЈЕ " АД СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

Ул. Живко Чинго бр.16 Скопје

Скопје

02 3116-610 , 075 273-211

Адреса за е-пошта

info@zimad.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 6 2 7 4 9 3 2

НОВОКОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2021 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Опска на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001		16,587,113	0
	(002+009+020+021+031)				
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002		0	0
	(003+004+005+006+007+008)				
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	009		16,587,113	0
	(010+013+014+015+016+017+018+019)				
10.	Недвижности (011+012)	010		6,283,605	0
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012		6,283,605	
11.	Постројки и опрема	013		5,567,954	
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		143,754	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		4,591,800	
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		64,450,257	0
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		0	0
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		44,251,717	0
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		16,191,884	
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		1,917,656	
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давани кон државата (претплати)	049		339,095	
45.	Побарувања од вработените	050		9,000	
46.	Останати краткорочни побарувања	051		25,794,082	
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		303,810	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		303,810	
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		19,894,730	0
52.a.	Парични средства	060		3,611,428	
52.b.	Парични еквиваленти	061		16,283,302	
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		81,037,370	0
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		172,969,184	
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		62,867,545	0
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		42,841,120	
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		21,528,875	0
63.	Законски резерви	072		13,796,403	
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		7,732,472	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		3,686,120	
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		0	0
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		5,188,570	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		14,464,927	0
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		14,464,927	0
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1,526,575	
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		523,867	
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100		1,986,729	
92.	Тековни даночни обврски	101		809,430	
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		9,618,326	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		3,704,898	
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		81,037,370	0
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		172,969,184	

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

Дијана Крстевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0102458

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

Скопје

На ден

31.03. 2022 година

Во,

Скопје

На ден

31.03. 2022 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Борис Танески



Потпис

ПРИЛОГ 2

1 2 3			0 4 0 6 7 2 5 8								5 0 0 0 0 0 0 0 8 2 5 5 9 4									
Вид работа			Идентификационен број (FIM-С)								Резервни кодекси									

Назив на друштвото

ЗИМ " СКОПЈЕ " АД СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

Ул. Живко Чинго бр. 16 Скопје

Скопје

02 3116-610 , 075 273-211

Адреса за е-пошта

info@zimad.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 6 2 7 4 9 3 2

НОВОКОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		39,861,218	0
2.	Приходи од продажба	202		39,580,894	
3.	Останати приходи	203		280,324	
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.b.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		34,586,811	0
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		2,482,026	
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автомобили	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		2,094,140	
11.	Останати трошоци од работењето	212		6,519,167	
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		22,615,525	0
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		14,247,285	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на биланс	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		1,171,921	
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		5,944,258	
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		1,252,061	
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		583,808	
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		292,145	
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		201,783	0
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		31,676	
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		170,107	
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		10,579,500	0
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		444,739	
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		30,660	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		10,104,101	
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		0	0
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		5,103,310	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	0
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		5,103,310	0
40.	Данок на добивка	252		85,260	
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	0
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		5,188,570	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		38	
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		-5,188,570	0
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	0
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		5,188,570	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		0	0
2.	Загуба за годината	270		5,188,570	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		-5,188,570	0
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		5,188,570	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
21.а.	Сеопфатка загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатка загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Други истражув.и експеримент.разв.во природ,технич.и технолошки науки ДЕЈНОСТ-

7 2 1 9

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

Дијана Крстевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0102458

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

Скопје

На ден

31.03. 2022 година

Во,

Скопје

На ден

31.03. 2022 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Борис Танески

Потпис



Годишен извештај-новоконсолидиран

за работењето на ЗИМ "СКОПЈЕ" - АД Скопје и ИЗИКП Скопје за 2021 год.

1. Општи податоци

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии "Скопје" - АД Скопје

2. Правен статус

Компанијата е акционерско друштво од 2008 година.

Компанијата е 100% сопственик на ИЗИКП-Приватен научен институт за земјотресно инженерство и климатски промени основано 19.06.2020 год.

3. Органи на управување на друштвото се:

1. Управен одбор
2. Надзорен одбор

4. Човечки ресурси (број на вработени и квалификација НСС, ССС, ВСС, ВШС)

Вкупен број на вработени во Друштвото заклучно со 31.12.2021 година изнесува 40 од кои во ЗИМ 33 и тоа 17 со ВСС, 1 со ВШС, 13 со ССС и 2 со НСС. Додека во ИЗИКАП бројот на вработени заклучно со 31.12.2021 г е 7 од кои сите се со ВСС

5. Главни фактори и околности кои влијаеле на работењето на Друштвото во 2021 год.

Во текот на 2021 година Друштвото работеше во тешки вонредни услови настанати поради Корона-кризата, поради што финасискиот план за 2021 година не е исполнет.

Причините за тоа лежат во постоењето на нелојална конкуренција посебно во делот на стручниот надзор и лабораториските услуги. Цените за вршење на стручен надзормногукратно се намалени во однос на реалните цени и трошоци за нивна реализација и останати се на нивото од 2020 година и пониски во однос на ланското ниво. За ваквиот пад на цените допринесуваат различни фактори но најповеќе изборот на најевтина цена при конкурирање за одредена работа при што во голем дел се занемарува квалитетот на извршената работа. Поради пандемијата од Ковид 19, се работеше во услови со скратено работно време и онлајн. Поради тоа е намален и обемот на работа.

Исто така на скоро сите објекти каде се врши стручен надзор роковите за вршење на услугите се фиксни, а најчесто доаѓа до пролонгирање на истите

за кој инвеститорите не сакаат дополнително ангажирање и изработка на анекс договори.

Нелојалната конкуренција во областа на лабораториски испитувања е надополнета со фактот дека и покрај актуелните законски прописи во нашата земја сèуште се дозволува испитувањата да ги вршат неакредитирани лаборатории кои нудат многу пониски цени од реалните.

Наши најголеми партнери и понатаму остануваат фабриката за цемент "Усје" - Скопје со која непрекинато се работи на испитување и сертифицирање на нивните производи (цемент, усјемал) од 1958 год. како и "Ренова" - с. Џепчиште - Тетово чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ИИМ Вратница - Вратница чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации, сертификација на агрегати и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ВЕ Група Радовиш, Силекс неметали СТ ДООЕЛ

Од досегашните партнери редовно имаме соработка и се извршуваат услуги за Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование, Министерство за култура, Министерство за здравство, Општините Центар, Ѓорче Петров, Гази Баба, Битола, изградба на фотоволтаична централа Осломеј, Конзерваторски центар Скопје, Конзерваторски центар Гостивар, Министерство за одбрана и др.

Соработката во помал обем остваруваме и со други фирми од С.Р. Македонија како во делот на проектирање, ревизија на проектна документација така и во извршување на лабораториски услуги за истите.

Тенденцијата за соработка во доменот на проектирањето и лабораториските испитувања продолжува пред се со странските компании, но и тука се јавува проблемот на нелојална конкуренција и намалување на реалните цени.

Во текот на 2021 година во Заводот продолжи да работи на реализација на проектот ИНОВАЗИМ (проект за примена на електрофилтерска пепел од РЕК Битола во носечки слоеви) кофинасиран од Фондот за иновации, потпишан е уште еден договор за реализација на ново проект кој ќе биде кофинасиран од Фондот за иновации.

Во текот на 2021 година се појави разлика помеѓу наплатата и побарувањата и потреба од ликвидни средства. Поради тоа компанијата дојде во ситуација да земе краткорочни кредити кои се враќаат во предвидениот рок на отплата.

6. Што превзело Друштвото да се надминат проблемите и да се зголеми обемот на работа

Превземени се активности за надминување на проблемите и зголемување на обемот на работа, што се базира на поголема и поефикасна соработка со странските инвеститори и домашните компании.

7. Политика на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото

Во поглед на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Друштвото, Заводот и понатаму продолжува со одржување и проширување на системите за сертификација и акредитација како на лабораторијата за градежни материјали при Институтот за материјали како и на сите системи воведени на ниво на Заводот.

Процесот за набавка на нова опрема коко што се спроведуваше во текот на 2021 година продолжува и во иднина со набавка на опрема за докоплетирање на постоечката опрема, набавка на нова опрема како и редовно одржување и сервисирање на постоечката опрема и тоа согласно можностите на Заводот.

8. Остварени резултати од работењето

Опис	2021	Структура %	2020	Структура %	Разлика 2021/2020	Индекс 2021/2020
Приходи од продажба	39.581	98,80				
Останати приходи	280	0,70				
Приходи од финасирање	202	0,50				
Вкупни приходи	40.063	100				
Трошци за сировини и други материјали	710	1,57				
Трошоци за вработените	22.615	49,98				
Амортизација	584	1,29				
Други трошоци	21.343	47,16				
Расходи од финасирање			-	0		-
Вкупно расходи	45.252	100				
Добивка/Загуба	-5.189					
Данок на добивка	0					
Добивка за годината по оданочување	0					
Просечен број на вработени	40					

9. Политика на дивиденда

Во 2021 година не е исплатена дивиденда за 2020 година.

10. Извори на средства на Друштвото

Друштвото работи со средства под сопствени извори, а за надминување на проблемите со исплата на побарувањата во одредени случаи зема краткорочни кредити од банките.

11. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Друштвото има долгорочни кредити

12. Политика на управување со ризик

/

13. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Договор со Цементарница УСЈЕ - Скопје

Договор со Ренова - с. Цепчиште - Тетово

Договор со ИГМ Вратница - с. Вратница - Тетово

Договор со АД ЕСМ Скопје, Подружница Битола

Договор со ВЕ Групација, Радовиш

Договор со СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ, Кратово

Договори со Град Скопје

Договор со Јавно ретпријатие за државни патишта - Скопје

Договор со Општина Центар

Договори со Министерство за транспорт и врски

Договори со Министерство за образование

Договори со Министерство за образование

Договори со Агенција за млади и спорт

Изработка-издавање на мислења за сеизмичка отпорност и стабилност

Според чл.4а од Законот за градење на РСМ - МИС1, МИС2

-Комплекс Планет Сарај

-ЕАСТГАТЕ МОЛ Скопје

14. Средства на Друштвото чија што вредност не е прикажана во Билансот на состојба

Во билансот на состојба се прикажани сите целосно отпишани средства, сите побарувања и кредити. Позајмици од други фирми и/или лица немаме.

15. Објаснување за средствата кои се прикажани во Билансот на состојба, а за кои нема сопственост (земјиште, некои права и сл.)

16. Плани за опрема и развој

За наредниот период Заводот планира доопремување на лабораториите во своите подружници во С.Р. Македонија, поконкретно во Охрид, Тетово, Битола и Штип, а се со цел подобро покривање-извршување на испитувачките работи, вршење стручен надзор при изведба на објекти, консултантски услуги и сл.

За наредниот период се планира унапредување и проширување на сегашната дејност преку склучување на зделки со нови партнери.

17. Информации за стекнување на сопствени удели и акции

18. Примања на секој член на одборот на директори, член на Управен одбор или на Управител

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Борис Танески	Управител		Согласно одлука на НО и Менаџерски договор
2.	Пепита Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
3.	Александра Милевска Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
4.	Борис Танески	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
5.	Арбен Емини	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО

Со оглед на дејноста на фирмата, покрај останатите инженери и членовите на УО од Заводот имаат право да користат службени возила и мобилен телефон за потребите на исполнување на работните задачи.

19. Надоместоци на неизвршните членови на одборот на директори и на членови на надзорен одбор или на контролор

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Даниел Танески	Претседател на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
2.	Љупчо Маџунков	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
3.	Кире Секулоски	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери

Претседател на Управен одбор,

М-р Борис Танески, дипл.град.инж.

